



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

31 декември 2014 година

Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилог 1 - Годишна сметка	
Прилог 2 - Годишен извештај	

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jemina 27 v. 117
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Акционерите на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружените финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2014 година, Извештајот за сопствитата добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и прелуда на значајните сметководствени помпци и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 26.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на знаења или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со сличните барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално неправилно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измишля или грешка. При овие процени на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективоста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стемнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е опишано во Белешка 16 кон придружните финансиски извештаи, во тропотоците за услуги за одржување на техничко-исправно решение за работа, се вклучени расходи во износ од 3,850 илјади денари кои се однесуваат на периодот пред 2014 година. Друштвото ги признава овие расходи во финансиските извештаи во тек на 2014 година, врз основа на спогодба за регулирање на плаќање на меснаатвни надоместници кон МКБ од де дилжи на КИВС, склучена на 31 декември 2014 година, а по основ на Договор за одржување и утипредување на техничко-исправно решение за работа и Договор за оперативно извршување на работи на МКБ при прием и обработка на податоци за даватели на податоци. Врз основа на признавање на расходи не е во согласност со сметководствената политика во прихода, која бара расходите од деловното работење да се признаваат во финансиските извештаи во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настапување.

Следствено, со состојба на 31 декември 2014 година, остварените деловни тропотоци се поголеми, додека тековната добитка и акумулираната загуба се помали за износ од 3,850 илјади денари.

2. Како што е поштаму опишано во Белешка 2.2 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото искажа нето добитка од своето работење за годината која заврши на 31 декември 2014 година во износ од 52 илјади денари и на датумот на известување акумулираните загуби изнесуваат 26,408 илјади денари. Заклучно со тој датум, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат неговите вкупни средства за 23,823 илјади денари. До датумот на издавање на овој извештај, нам не ни беше доставена соодветна поткрепувачка документација во однос на можноста на Друштвото за преуредување на договорните доставани обврски или за можноста за обезбедување на понатамошно финансирање, илиту пак финансиските извештаи ги обелодолуваат овие факти во целост. Овие услови уважуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за ефектот од прашањето дискутирано во првиот пасус од основата за мислење со резерва, како и за нецелосното обелодолување на информациите на кои се однесува вториот пасус во основа на мислење со резерва, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, по сите материјални аспекти, финансисквата состојба на Друштвото на ден 31 декември 2014 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Рководството на Друштвото е исто така одговорно за приготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 година во согласност со член 381 од Законот за трговски друштва. Наши одговорност е да изразиме мислење за вистинитоста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2014, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Вестник на РМ број 184 од 2014 година).

Според наше мислење, историските финансиски податоци прикажани во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014, се вистинити, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година.

Скопје,
27 март 2015 година

Grant Thornton ДОО


Директор
Руџа Филипчава




Овластен ревизор
Сузана Станковиќ

Извештај за финансиската состојба

	Беп.	31 декември 2014 000 мкд	31 декември 2013 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	65	414
		65	414
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	1,594	1,721
Парични средства и парични еквиваленти	8	15	2,690
Вложувања кои се чуваат за тргување	9	5,044	
		6,643	4,411
Вкупно средства		6,708	4,825
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	10	1,845	1,845
Акумулирана (загуба)		(26,408)	(26,460)
		(24,563)	(24,615)
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици со камата	11	740	23,888
		740	23,888
Тековни обврски			
Позајмици со камата	11	25,638	4,588
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	12	4,868	965
Обврски за данок на добивка		5	1
		30,531	6,662
Вкупно обврски		31,271	29,440
Вкупно капитал и обврски		6,708	4,825

Овие финансиски извештај се одобрили од раководството на Друштвото на 28 февруари 2015 година и се потпишани во негово име од:


Г-ца Славца Богоева
Главен Извршен Директор



Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2014 000 мкд	31 декември 2013 000 мкд
Приходи од извршени услуги	13	12,543	11,511
Приходи од тргување	14	22	-
Трошоци за вработени	15	(3,326)	(3,755)
Депрецијација	5	(345)	(3,776)
Останати деловни трошоци	16	(7,635)	(3,887)
Добивка од оперативно работење		1,255	93
Финансиски приходи	17	1	1
Финансиски (расходи)	17	(1,194)	(1,194)
Добивка/(Загуба) за годината пред оданочување		62	(1,100)
Данок на добивка	18	(10)	(5)
Добивка/(Загуба) за годината		52	(1,106)
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		52	(1,106)

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	Вкупно
На 01 јануари 2014 година	1,845	(26,460)	(24,615)
<i>Транзакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Добивка/(Загуба) за годината</i>	-	52	52
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	52	52
На 31 декември 2014 година	1,845	(26,408)	(24,563)
На 01 јануари 2013 година	1,845	(25,354)	(23,509)
<i>Транзакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Добивка/(Загуба) за годината</i>	-	(1,106)	(1,106)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	(1,106)	(1,106)
На 31 декември 2013 година	1,845	(26,460)	(24,615)

Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2014 000 мкд	31 декември 2013 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка / (загуба) за годината пред оданочување		62	(1,100)
Корекција за:			
Депресијација		349	3,776
(Приходи) од камата		(1)	(1)
Расходи за камата		1,194	1,194
Приходи од усогласување на објективна вредност на уделни		(22)	-
Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал		1,582	3,869
Промена во обртниот капитал			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		137	(982)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		3,923	(533)
		5,642	2,354
(Платен) данок на добивка		(6)	(4)
(Платена) камата		(3,290)	-
Нето парични текови од оперативни активности		2,346	2,350
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема		-	(58)
Наплатена камата		1	1
Стекнување на пласманска која се чуваат за тргување		(5,022)	-
Нето парични текови од инвестициони активности		(5,021)	(57)
Парични текови од финансиски активности			
Нето парични текови од финансиски активности		-	-
Нето промена кај парични средства и парични еквиваленти		(2,675)	2,293
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		2,690	397
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	8	15	2,690